



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

До

ул. [REDACTED]

бр. [REDACTED]

Предмет: Известување

По повод Вашето Известување (претставка односно предлог), доставено до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 23.08.2017 година, во врска со доставени решенија за утрдување на радиодифузна такса, Ве известуваме за следното:

Водењето Регистар на обврзници за плаќање на радиодифузна такса и неговото постојано ажурирање во текот на годината, е во надлежност на Јавното радиодифузно претпријатие “Македонска радио-телевизија” – Скопје, согласно член 137 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (“Службен весник на Република Македонија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16).

Работите пак во врска со пресметувањето, утврдувањето и наплатата на средствата од радиодифузната такса ги врши Управата за јавни приходи (член 138 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Следствено на наведеното, а имајќи ја предвид содржината и предметот на Вашето Известување, **Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги**, врз основа на член 5 став 2 и член 13 од Законот за постапување по претставките и предлозите (“Службен весник на Република Македонија”, бр.82/08, 13/13, 156/15, 193/15) и член 6 став 1 од Правилникот за начинот на постапување по претставките и предлозите (“Службен весник на Република Македонија”, бр.2/09), **известувањето го препрати до Јавното радиодифузно претпријатие “Македонска радио-телевизија” – Скопје, како надлежен орган на понатамошно постапување и надлежност**, кој допис го достави и до Управата за јавни приходи.

Во однос на заштита на Вашите лични податоци при доставувањето на решенијата за утрдување на радиодифузна такса, доколку сметате дека ова право Ви е повредено, Ве упатуваме да се обратите до Дирекцијата за заштита на личните податоци, која согласно Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“, бр.7/05, 103/08, 124/08, 124/10, 135/11, 43/14, 153/15, 99/16), е надлежна да врши надзор над законитоста на преземените активности при обработување на лични податоци и нивната заштита и до која можете да поднесете барање за утврдување на повреда на Вашето право. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од своја страна ќе ја достави оваа претставка односно предлог и до Дирекцијата за заштита на личните податоци.

Со почит,

Агениција за аудио  
и аудиовизуелни медиумски услуги  
Директор,

д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.

УПП Бр.03-6  
Скопје 29.08.2017г.



Агенција за аудио  
и аудиовизуелни  
медиумски услуги

ул. Македонија бр.38  
1000 Скопје  
Република  
Македонија

Тел. + 389 2 3103 400

[www.avmu.org.mk](http://www.avmu.org.mk)  
[www.avmu.mk](http://www.avmu.mk)  
[contact@avmu.mk](mailto:contact@avmu.mk)